

БЕЗ КОНКРЕТЕН ОДГВОР ЗА ЧЕТИРИТЕ СЛУЧАИ

Четири предмети подолго време создаваат конфузија. Карла дел Понте се запозна со речиси цела македонска политичка гарнитура, која во последните две години оди во Хаг и го договара трансферот на досиејата за злосторства против човештвото. Сите ветуваа, па одлагаа и никој досега не ги донесе.



Олга Кавран, портпарол на Хашкото обвинителство, сè уште нема одговор на прашањето за четирите случаи.

"Мора да се почека на дискусијата за натамошната соработка за овие случаи. Не можам ништо да кажам за тоа прашање", вели портпаролката Кавран.

Михајло Маневски, македонскиот министер за правда, кој еднаш ја одложи посетата на Хаг предвидена за декември, сега патува таму заедно со министерките за внатрешни работи и за евроинтеграции, Јанкуловска и Коневска.

Договорена е кратка средба со Карла дел Понте. Освен за Законот за соработка со Хаг, кој беше преправан по сугестии на Хашкото обвинителство, се очекува да се разговара и за преземањето на досиејата во Македонија.

Ниту Маневски нема конкретен одговор кога ќе почне трансферот.

"Засега не можам да ви кажам како е најавено за четирите предмети, кои се наоѓаат во Хашкиот трибунал, како постапно ќе им бидат пренесувани на надлежните во РМ од почетокот на 2007 година", истакна Михајло Маневски, министер за правда.

ЗА "СИЛМАК" НЕПРИФАТЛИВ ПРЕДЛОГОТ ОД МЕПСО



Државниот преносен оператор МЕПСО со нова понуда до раководството на комбинатот "Силмак". Ќе пушти струја во "Силмак" доколку тој ја прифати динамиката на враќање на долгот за електрична енергија тежок повеќе од 6 милиони евра. 40 отсто од долгот МЕПСО ги бара во кеш. За 40 отсто ќе

компензираат со трафостаницата, со која освен "Силмак", со струја се снабдува тетовскиот регион. Покрај ова, МЕПСО долгот ќе го компензира и со 200 метри квадратни деловен објект кој го поседува "Силмак" во Скопје. Останатите 20 отсто МЕПСО е подготвен да ги чека на 5 рати. "Силмак" мора да се обврзе и дека во иднина нема да бара бенефицирана цена за струјата. Во "Силмак" не се согласуваат под овие услови да добијат струја во комбинатот и конечно по два месеца повторно да почнат со работа.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ПРЕМИЕРОТ НА ИМЕНДЕН КАЈ Г.Г. СТЕФАН

Именденот на Архиепископот Стефан и празничната погача ги седна на иста маса премиерот Никола Груевски и претседателот на државава, Бранко Црвенковски.



Во средина, меѓу спикерот Георгиевски и воздржаниот Груевски, Црвенковски почна разговор за состојбата во Ирак од каде неодамна се врати.

Иако не е ред ниту место во резиденцијата на поглаварот на МПЦ да се обнови политичкиот дијалог, токму таму првите луѓе во државата ја договорија својата идна средба. При оваа средба премиерот најави дека набрзо од меѓународната заедница ќе пристигне одговорот за нацрт-верзијата за новиот Закон за верски заедници. Меѓу црквата и државата остануваат отворени прашањето околу донесувањето на новиот Закон за регистрација на верските заедници, потоа денационализирањето на црквоното земјиште, како и на надворешен план, спорот на Македонската со Српската православна црква.

ПОВИК ОД МИСИЈАТА НА ЕУ ЗА ПРЕТСТОЈНИТЕ ИЗБОРИ ВО САРАЈ



Мисијата на Европската унија ги повикува сите партии и нивните поддржувачи да осигураат дека изборите за градоначалник на Општина Сарај ќе се

спроведат во мирна атмосфера и без закани, што ќе придонесе кон значително подобриот изборен процес, прикажан за време на изборите во јули минатата година.

"Исто така, ги повикуваме сите партии, а особено победничките, да се воздржат од употреба на огнено оружје, како дел од постизборните прослави. Искуството од минатото покажа дека таквиот начин на славење може да предизвика трагични инциденти", се наведува во соопштението од Мисијата на ЕУ во Македонија.